

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ЛАСЕРСКИ ТЕХНИКИ ВО ТРЕТМАНОТ НА ГЛАУКОМОТ</b>			
2.	Код	ОМ-И-79			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по офталмологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шестса /XI-XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф.др. Весна Димовска Јорданова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	потпис од предметот Офталмологија			
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се обезбедат информации и сознанија за индикациите за примена на ласерскиот третман кај глаукомот, видовите на третман, какои механизмите на реализација на терапевтскиот ефект,.</li> </ul>				
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> <b>Теоретска настава:</b> - Запознавање со индикациите за примена на ласерскиот третман кај глаукомот, видовите на третман, какои механизмите на реализација на терапевтскиот ефект, <b>Практична настава:</b> -Практично изведување на третманот кај селектирани пациенти, следење на ефектите и потенцијалните компликации. Изведување на на методата на гониоскопија од страна на студентите под водство на ментор-професор. <b>Семинарска работа:</b> -Да се изработи семинарски труд во кој ќе бидат презентирани современите ласерски методи апликабилни кај болните со глауком				
12.	<b>Методи на учење:</b> Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	8 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 4 часови Семинари 3 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	

17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит		мин.-макс.	
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	мин.-макс 30 - 60
17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 15 - 20	
		Практична настава	бодови	15 - 20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) Ф		
		од 60 до 68 бода	6 (шест) Е		
		од 69 до 76 бода	7 (седум) Д		
		од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц		
		од 85 до 92 бода	9 (девет) Б		
		од 93 до 100 бода	10 (десет) А		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p><b>Условувачки критериуми:</b>  За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација.</p> <p>Оценката е описна (положил/ неположил) во зависност од сите активности кои го сочинуваат испитот.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			
Р.бр		Автор	Наслов	Издавач	Година
1	Џајковска Е., Димовска В.,	„Глауком. Монографија.“		Скопје, 2005	
22.2	Доплнителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
1	European Glaucoma Society	Guidelines		2008	